

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ



REPUBLIC OF MACEDONIA
MINISTRY OF FINANCE

Предлог-Буџет на Р.М. за 2018 година

Скопје, 02.11.2017

Содржина

- Буџетски процес
- Макроекономски проекции
- Фискални проекции
- Главни компоненти на Буџетот
 - Приходи
 - Расходи – функционална распределба
 - Тековни расходи
 - Капитални расходи и главни проекти
- Клучни поенти на Предлог-Буџетот

Буџетски процес

- Јуни – Буџетски циркулар
- Јули/август – Подготовка на предлог буџетски барања
- Септември – Преговори со буџетски корисници
- Октомври – Подготовка на Предлог-Буџетот во Министерството за финансии (МФ)
- Почеток на ноември – Јавни презентации на Предлог-Буџетот како **нова пракса на МФ**
- До 15 ноември – Усвојување на Предлог-Буџетот од Владата на Република Македонија
- До 31 декември – Разгледување и усвојување на Буџетот од Собранието на Република Македонија

Макроекономски проекции

- МФ го ревидира **реалниот БДП во 2017 на 1,6%** - земајќи ги предвид официјалните податоци на ДЗС и очекувањата за до крајот на годината
- Оваа стапка е во линија со есенските проекции на релевантните меѓународни институции: ММФ 1,9% (Мисија Article 4); Светска банка 1,5%
- Ревизијата на БДП за тековната година при изготвување на Буџетот за наредната година е нова пракса на МФ
- Зголемување на транспарентноста и **користење на реални основи за изготвување на буџетот за наредната година** (вклучително и прикажување на точен дефицит)
- Буџетскиот дефицит за 2017 нема да надмине 2,9% од БДП, во согласност со ребалансот на Буџетот

Макроекономски проекции

- Растот на **реалниот БДП во 2018 е проектиран на 3,2%** - понатамошно интензивирање на економската активност
- Растот ќе биде одраз на континуираната солидна лична потрошувачка, забрзувањето на инвестициите како и повисоката извозна активност
- Стапка на инфлација од 1,7% во 2018 – главно под влијание на светските цени
- Раст на номиналниот БДП од 5,3%
- Користење на реална проекција на БДП како клучна определба на МФ
 - Проекцијата на реалниот БДП е **иста со есенските проекции на релевантните меѓународни институции: ММФ 3,2%; Светска банка 3,2%**

Главни фискални проекции


- Вкупните приходи се планираат на 193,5 милијарди, односно 4,7% повисоки од 2017 година
- Расходите се планирани на 211,7 милијарди денари, односно 4,1% повисоки од 2017 година
- Буџетски дефицит од 18,2 милијарди денари, односно **дефицит од 2,7% од БДП** (наспроти 2,9% во 2017)
 - **Постепена фискална консолидација** - строга контрола при намалување на помалку продуктивните расходи - истовремено обезбедување на значителен износ на капитални инвестиции и субвенции за поддршка на домашната економија
- Финансирање на дефицит од домашни и надворешни извори, зависно од пазарните услови
 - Редовно и навремено извршување на обврските со најповолни услови на задолжување како апсолутен приоритет на МФ

Приходи

- Основа на проекциите се економските очекувања за 2018 година – **Без поголеми даночни промени**
- Зголемување на акцизата на нафта за 3 денари, со очекувани повеќекратни ефекти:
 - Повисоки буџетски приходи за финансирање на нови расходи
 - Усогласување со европските стандарди и регулативите на ЕУ
 - Заштита на животната средина - намалување на загадувањето
- Очекуван ефект од 1,6 милијарди денари кај акцизата и 350 милиони денари кај ДДВ – дополнително, повисоки приходи на ЈПДП за инвестиции во патишта
 - **Малопродажната цена на дизелот останува најниска во регионот**
- Задржување на стапката на социјални придонеси и мало зголемување на максималната основица за плаќање, како придонес за умерено поголема прогресивност
- Задржување на определбата за **редовен и недискриминаторски поврат на ДДВ кон фирмите**

Вкупни расходи - Функционална распределба

Расходи на Буџет на Р.М. по функционални области (% од вкупни расходи)



*Во "Економски развој и фин. работи" се вклучени и средствата за сервисирање на долгот на државата.

Тековни расходи – Плати и стоки и услуги

- Расходите за плати се проектирани на 27,1 милијарди денари – раст од 460 милиони денари, т.е. 1,7%
 - **10 % повисоки плати за сите припадници на армискиот состав** од јануари 2018 година (приближување кон НАТО стандарди)
 - **Нови вработувања во детските градинки** со цел подобрување на грижата на децата
- Расходите за стоки и услуги на 17,2 милијарди денари – **пониски за 420 милиони денари, т.е. 2,4%**
 - Редовно подмирување на обврските на буџетските корисници
 - Обезбедени средства за финансирање на здравствените програми
 - Зголемени материјални трошоци во Министерство за одбрана (НАТО стандарди), но...
 - **...намалување на останатите „стоки и услуги„ за 650 милиони денари**, во линија со определбата за рестриктивна буџетска потрошувачка во делот на помалку продуктивните расходи

Тековни расходи - Трансфери

- Трансферите се планирани на ниво од 134 милијарди денари, (раст од 6,6 милијарди денари, т.е. 5,2%):
 - Пензиите изнесуваат 54 милијарди денари или 2,1 милијарда повеќе во однос на 2017 – со редовно законско усогласување
 - Активни политики за вработување се планирани во износ од 988 милиони денари, **повисоки за 100 милиони денари**
 - Надоместок за невработеност од 950 милиони денари - раст од 184 милиони денари за решавање на проблемот на стечајни работници
 - Субвенции и трансфери од 17,3 милијарди денари
 - **Поддршка на домашни претпријатија од 1,1 милијарда денари – и продолжување на поддршката на странските компании со 970 милиони денари државна помош (Вкупно 2 милијарди денари)**
 - Обезбедени с-ва за радиодифузна такса, минимална плата, итн.
 - Субвенциите во земјоделие заедно со рурален развој (дел од “капитални расходи”) изнесуваат 8,4 милијарди денари

Тековни расходи - Трансфери

- За здравствена заштита планирани се 28,2 милијарди денари, т.е. **1,1 милијарди денари повеќе** - Обезбедени се средства за **5% покачување на платите за вработените во ЈЗУ** од септемвриската плата во 2018 година, како и за редовно финансирање на здравствените услуги
- Трансфери до ЕЛС планирани се на 17,9 милијарди денари, т.е. **дополнителни 893 милиони денари во однос на 2017 (5,2%)**
 - Во овие рамки, се обезбедува финансиско зајакнување на општините за **делегираните надлежности** во образованието, културата и заштитата на деца и стари лица
 - Истовремено, обезбедени средства за **зголемување на платите за вработените во основно и средно образование и детските градинки за 5% почнувајќи од септемвриската плата во 2018 година**

Капитални расходи

- Капитални расходи се планирани во износ од **24,7 милијарди денари, односно раст од 1,3 милијарди денари од 2017 година (раст од 5,7%)**.
- Во овие рамки планирано е интензивирање на сите активности на патната и железничката инфраструктура, комунална и енергетска инфраструктура, инвестиции во здравство, образование и детска заштита, а особено се зголемени средствата за одбрана и гасификација

Капитални расходи – Главни проекти

- Патна и железничка инфраструктура – 3,5 милијарди денари
 - Завршување на патна делница Д. Капија – Смоквица
 - Реконструкција на железничка инфраструктура од Коридор X
 - Интензивирање на изградбата на жел. пруга од Коридор VIII
 - Доизградба на железничка пруга Битола-Кременица
 - Изградба на патна секција Градско-Дреново
- Комунална и енергетска инфраструктура – 5,9 милијарди денари
 - Национален гасоводен систем
 - Водоводи и канализации во многу населени места
 - Пречистителни станици
 - Рамномерен регионален развој
- Инвестиции во ТИРЗ – 431 милион денари

Капитални расходи – Главни проекти

- Образование и спорт – 2,4 милијарди денари
 - Детски градинки
 - Основни и средни училишта и ученички домови
 - Универзитети и студентски домови
 - Спортски објекти
- Здравство – 1,9 милијарди денари
 - Реконструкција на јавни здравствени установи
 - Реконструкција на клинички центри
 - Медицинска опрема
- Одбрана – 1 милијарда денари
- Правосудство – 531 милион денари
- Јавен ред и безбедност – 917 милиони денари

Клучни поенти на Предлог-Буџетот за 2018 година

- Реални макроекономски и фискални проекции
- Постепена фискална консолидација - понизок буџетски дефицит
- Зголемен буџет за одбрана на 1% од БДП – доближување кон НАТО стандардите
- Етапен пораст на платите во неколку клучни сектори
- Значително зголемени средства за здравствена заштита
- Стабилна социјална заштита на населението
- Постепен пораст на средства за рамномерен регионален развој
- Силна поддршка на домашните и странските фирми, како и активните политики за вработување
- Средства за радиодифузна дејност, минимална плата, земјоделски субвенции, итн.
- Натамошно намалување на помалку продуктивните расходи – пад на категоријата “стоки и услуги,,
- Финансиско зајакнување на општините
- Интензивирање на капиталните инвестиции



**ВИ БЛАГОДАРИМЕ НА
ВНИМАНИЕТО!**

www.finance.gov.mk